



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
Институт за земјотресно инженерство и  
инженерска сеизмологија (ИЗИИС) - Скопје

ул. Тодор Александров бр. 165, П.Фах 101,  
1000 Скопје, Република Северна Македонија

www.iziis.ukim.edu.mk

Дата: 25.03.2024  
Број: 09-616/1

Врз основа на член 115 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ бр. 82/2018), член 239 од Статутот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје (Универзитетски гласник бр.425/2019) и член 54 став 2, од Статутот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија – Скопје (Универзитетски гласник бр.461/2019) Научниот совет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија на 161-та седницата одржана на ден 25.03.2024 година донесе

## ОДЛУКА

**за започнување постапка за избор на Директор на  
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за земјотресно  
инженерство и инженерска сеизмологија**

1. Се започнува постапка за избор на Директор на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија за мандатен период од 3 (три) години
2. За спроведување на постапката за избор на директор на УКИМ-ИЗИИС се формира Изборна комисија од три члена во состав:
  1. Д-р Вероника Шендова, редовен професор-претседател
  2. Д-р Марија Витанова, вонреден професор-член
  3. Д-р Горан Чапраговски, доцент-член
3. Изборната комисија, пријавата и програмата за работа за мандатниот период на кандидатите за директор, ги прима во рок од 30 дена од донесувањето на оваа одлука.
4. Сите кандидати, пријавата и програмата за работа за мандатниот период да ги достават во архивата на УКИМ-ИЗИИС на ул.Тодор Александров бр.165 Скопје во



хартиена форма и до изборната комисија по електронска пошта  
ik@iziis.ukim.edu.mk.


5. Изборната комисија ги доставува пријавите и програмите на кандидатите за директор до членовите на Научниот совет во електронска форма, во рок од 3 дена од денот на нивното поднесување.
6. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Изработил : Јасмина Станкова



Директор

Проф. д-р Влатко Шецов



Доставено до : Членови на НС, членови на Изборна комисијата, Архива, Ректорат